

Друштво за издаваштво
Shtetria Bookers

LITERA GROUP

договор: Скопје / саркнирп Shkup

Data / Дата: 19.02.2026

Nr. / Бр.: 020/0307-26

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ - СКОПЈЕ
MINISTRIA E POLITIKES SOCIALE E
DEMOGRAFISE DHE ET ERINJVE - SHKUP

Бр. / Nr. 02-1216/4

19-02-2026 20 год. / viti

ДОГОВОР

Печатарски услуги за лиценци, визит-карти и белешки за говори

Склучен на ден _____. 2026 година, помеѓу:

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **Министерство за социјална политика, демографија и млади** со седиште на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст, „Договорен орган“ од една страна, и
2. **Друштво за издаваштво ЛИТЕРА ГРУП ДООЕЛ Скопје – Центар**, со седиште на ул. Железничка 24/1-7, Скопје, ЕМБС 7243464, ЕДБ 4080017569820, претставувано од Афет Илјази, во понатамошниот текст: „Носител на набавката“ од друга страна,

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка на услуги-Печатарски услуги за лиценци, визит-карти и белешки за говори, како постапка за набавка од мала вредност со користење на електронски средства (ЕСЈН) и објавен оглас број 23695/2025, без спроведување на електронска аукција, во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката и тоа Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.87/21 и 14/25), Законот за облигациони односи и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој Договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-8399/1 од 26.12.2025 година и Одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број 02-1216/1 од 29.01.2026 година, како и врз основа на доставена понуда Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Предмет на овој договор е извршување на печатарски услуги за лиценци, визит-карти и белешки за говори, согласно техничката спецификација и финансиската понуда, кои се составен дел на овој договор.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 400.000,00 денари без ДДВ, односно 472.000,00 денари со вклучен ДДВ.

Договорот се склучува во износ до проценетата вредност на набавката

Договорниот орган не презема обврска да ја реализира договорената вредност во целост, ниту да нарача услуги по сите ставки наведени во техничката спецификација, туку ќе ги користи услугите sukcesивно, согласно реалните потреби и во рамки на расположливите финансиски средства.

Називот, минималните технички карактеристики, понудените технички карактеристики како и количина, единечна цена, вкупна цена (без ДДВ), износ на ДДВ и вкупна цена со ДДВ, се дадени во табела во Прилог 1 кој е составен дел на овој Договор.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Договорот се склучува на определено време за период до 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на потпишување на Договорот од двете договорни страни.

Доколку наведената вредност на договорот во член 3 од овој Договор не се исполни во наведениот рок на времетраење на Договорот, истиот ќе престане да важи.

Рокот за извршување на поединечните печатарски услуги изнесува **најмногу 7 (седум) работни дена**, сметано од денот на доставување на писмената или електронската нарачка од страна на Договорниот орган и од денот на доставување на целосните содржини потребни за изработка. Во случај на итна потреба, по претходен договор помеѓу Договорниот орган и носителот на набавката, печатарските услуги може да се извршат и во пократок рок.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 5

Носителот на набавката се обврзува:

1. печатарските услуги да ги извршува квалитетно и навремено, користејќи материјали, техники и процеси кои обезбедуваат професионален квалитет на печатење и изработка
2. да ги извршува печатарските услуги предмет на договорот согласно овој договор, техничката спецификација, тендерската документација и доставените нарачки;
3. да користи материјали кои во целост ги исполнуваат минималните барања утврдени во техничката спецификација;
4. да обезбеди дека изработените печатени материјали се технички исправни, квалитетно изработени и соодветни на одобрените примероци;
5. навремено да го извести Договорниот орган доколку доставените содржини имаат технички недостатоци кои можат да влијаат врз квалитетот на печатењето;
6. да изврши пакување, транспорт и испорака на печатените материјали до локацијата определена од Договорниот орган, на свој трошок;
7. да овозможи прием и контрола на извршените услуги од страна на Договорниот орган;
8. во случај на утврдени недостатоци, без дополнителен надомест и во рок определен од Договорниот орган, да изврши повторна изработка или корекција;

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган се обврзува:

1. да доставува писмени и/или електронски нарачки согласно своите реални потреби;
2. навремено да ги достави целосните содржини потребни за изработка на печатените материјали;
3. да изврши проверка и одобрување на пробните отисоци, примероци или визуелни решенија, кога истите се побарани;
4. да изврши прием и контрола на испорачаните печатени материјали;
5. во случај на утврдени недостатоци, писмено да го извести носителот на набавката и да определи разумен рок за нивно отстранување;
6. квалитативниот и квантитативниот прием на извршената услуга го врши овластено лице од договорниот орган. Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Емира Ајети или друго лице овластено од министерот;
7. да изврши плаќање согласно договорените услови, по доставена уредна фактура и потврда за прием потпишана од двете страни.

НАЧИН И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Договорниот орган плаќањето ќе го врши вирмански по достава на фактура во рок до 30 дена од денот на прием на фактурата во архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје.

Фактурата се изготвува согласно цените содржани во табелата која е составен прилог на овој Договор, за услуги извршени согласно условите од тендерската документација дадени во техничките спецификации.

Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на комплетна фактура во Архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје.

Со фактурата се доставува и потврда (записник) за извршен квалитативен и квантитативен прием на фактурираните услуги потпишана од овластените лица на двете договорни страни.

Договорниот орган го задржува правото да ја врати фактурата доколку не е комплетна и да поднесе рекламација на пресметката на фактурата во рок од 10 дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

Фактурата ги содржи особено следниве елементи:

- повикување на број на договорот
- датум на изготвување на фактурата
- опис на услугата по позиции како што се опишани во техничката спецификација и табелата составен прилог на овој договор
- единечни договорени цени за секоја од позициите без вкalkулиран ДДВ
- вкупни цени по позиции без вкalkулиран ДДВ
- вкупна цена на фактурата
- пресметка на данокот за додадена вредност
- вкупна цена за исплата по фактурата (доколку имало евентуално намалување)
- валута на плаќање
- рок на плаќање и
- сметка и банка на давателот на фактурата.

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Договорните страни се согласни дека во случај на задоцнување во извршувањето на печатарските услуги, односно неисполнување на обврските преземени со овој договор, Носителот на набавката ќе му плати на Договорниот орган договорна казна, согласно одредбите од овој член.

Во случај на задоцнување во извршувањето на поединечна писмена и/или електронска нарачка, Носителот на набавката е должен да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ од 0,1% (еден промил) од вредноста на конкретната нарачка за секој ден задоцнување, но најмногу до 5% од вредноста на истата нарачка.

Договорната казна по основ на задоцнување се применува доколку задоцнувањето е резултат на вина на Носителот на набавката, при што не се пресметува во случаи на задоцнување предизвикано од околности на страна на Договорниот орган или поради виша сила.

Во случај на раскинување на договорот поради вина на Носителот на набавката, истиот е должен да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ до 5% од вкупната вредност на договорот.

Плаќањето на договорната казна не го ослободува Носителот на набавката од обврската за уредно извршување на договорот, ниту го ограничува правото на Договорниот орган да бара надомест на евентуално настаната штета, доколку истата е докажана.

Договорниот орган има право износот на договорната казна да го пребие со износот на фактурата, по претходно писмено известување до Носителот на набавката.

ВИША СИЛА

Член 10

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради "Виша сила", "Виша сила" значи исклучителен настан или околност:

- а. кој е надвор од контрола на страните;
- б. против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;
- в. кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада и
- г. кој не може во голема мера да се припише на друга страна;

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на исклучителните настани или околности опишани во точките од I до V, се додека се исполнети горенаведените услови од (а) до (г):

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, раздвиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;
- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност од страна на изведувачот;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес, пандемија, лоши временски услови, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите, утврдени во градежен дневник и сл.);

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја известува другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на сите работи во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради "Виша сила" за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 11

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 13

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 14

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 15

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Граѓански Суд Скопје.

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 16

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 17


Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 18

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорен орган:
**Министерство за социјална
политика, демографија и
млади**

**Министер
Fatmir Limani**



Носител на набавката:
**Друштво за издаваштво ЛИТЕРА
ГРОУП ДООЕЛ Скопје – Центар**

**Управител
Афет Илјази**



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар

